

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со седиште во Грива Дигени 115, Тридент Центар, 3103 Лимасол, Кипар, Кула Солар Лтд (Kula Solar Ltd) со седиште на адреса Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар и Виафаст Лтд (Viafast Ltd) со седиште на Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар, поднесено преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 11.05.2022 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со седиште во Грива Дигени 115, Тридент Центар, 3103 Лимасол, Кипар, Кула Солар Лтд (Kula Solar Ltd) со седиште на адреса Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар и Виафаст Лтд (Viafast Ltd) со седиште на Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар стекнуваат заедничка контрола над друштвата Агросолар д.о.о. Белград (Agrosolar d.o.o. Beograd) со седиште на Булевар Михајло Пупин бр. 115 е, Белград Србија и Виафаст д.о.о. Белград (Viafast d.o.o. Beograd) со седиште на Булевар Михајло Пупин бр. 115 е, Белград Србија, по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 01.04.2022 година, а дополнето на 08.04.2022 година, 28.04.2022 година и 04.05.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со седиште во Грива

Дигени 115, Тридент Центар, 3103 Лимасол, Кипар, Кула Солар Лтд (Kula Solar Ltd) со седиште на адреса Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар и Виафаст Лтд (Viafast Ltd) со седиште на Фиоринис Грег Тауер 7, Лимасол, Кипар, со која Ламиум Трејд Лимитед, Кула Солар Лтд и Виафаст Лтд имаат намера да стекнат заедничка контрола над друштвата Агросолар д.о.о. Белград (Agrosolar d.o.o. Beograd) со седиште на Булевар Михајло Пупин бр. 115 е, Белград Србија и Виафаст д.о.о. Белград (Viafast d.o.o. Beograd) со седиште на Булевар Михајло Пупин бр. 115 е, Белград Србија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Ламиум Трејд Лимитед е друштво во состав на МК Групата, која е под контрола на господин Миодраг Костиќ. Во состав на МК Групата се наоѓаат повеќе од 40 поврзани претпријатија кои работат во Србија и во странство, и кои вработуваат повеќе од 4.000 вработени. Деловната активност на МК Групата како целина, е во основа производство и трговија со земјоделски производи. МК Групата е активна со производство на шеќерна репка, шеќер, пченка, пченица, јачмен, маслодајна репка, и други ратарски култури со употреба на најсовремени агротехнички мерки и земјоделска механизација од последна генерација. МК Групата покрај тоа тргува со земјоделски производи, вештачко ѓубриво, пестициди, меркатилни и семенски производи (пченица, пченка, соја...). Дополнително, МК Групата се занимава и со туризам, информациски технологии, како и со банкарски и брокерско-дилерски работи.

МК Група нема регистрирани зависни друштва во Северна Македонија. МК Групата во 2021 година, има остварено приход во Северна Македонија исклучиво од извоз на земјоделски производи.

Кула Солар Лтд и Виафаст Лтд се друштва кои се под крајна, самостојна контрола на италијанското друштво Финтел Енергија Груп С.п.А. (Fintel Energia Group S.p.A.). Финтел Енергија е еден од водечките учесници на пазарот на обновливи извори на енергија во Италија.

Финтел Енергија Групата има едно зависно друштво во Северна Македонија – Друштво за трговија и услуги ВИАФАСТ ДООЕЛ Скопје чија регистрирана дејност е дејности на советување во врска со работењето и останато управување. Ова друштво нема остварено приход во Северна Македонија во претходната година.

Агросолар д.о.о. Белград е новоосновано друштво, во август 2021 година, кое ќе врши дејност изградба и управување со фотонапонски електрани и објекти за производство на обновлив водород во Кула, Војводина. Агросолар д.о.о. Белград е во 100% сопственост на друштвото Кула Солар.

Виафаст д.о.о. Белград е новоосновано друштво во ноември 2021 година, кое ќе врши дејност на изградба и управување електрични полначи за возила на територијата на Република Србија. Виафаст д.о.о. Белград е во 100% сопственост на друштвото Виафаст Лтд Кипар.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Проф. Д-р Владимир Наумовски